



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Бр. 09-58/3

Од 22.01.2021 година

Општина Петровец

Градоначалникот на општина Петровец согласно член 99 став 1 од Законот за животна средина („Службен весник на Р.М.“ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18), ја издава следната:

О Б Ј А В А

на барање за Б – интегрирана еколошка дозвола

Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина („Службен весник на Р.М.“ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18), до Градоначалникот на општина Петровец доставено е барање за издавање на Б – интегрирана еколошка дозвола бр.09-58/1 од 12.01.2021 година.

Подносител на барањето:

Друштво за производство, сепарација на чакал и песок, превоз, трговија и услуги АРАДИКО КОП ДООЕЛ, с. Р'жаничино, општина Петровец
Адреса на локацијата: ул. 4, бр. 11, с. Р'жаничино, општина Петровец

Категорија на инсталација:

Прилог 2. Точка 3. Индустрија на минерали, 3.3. Стационарни бетонски бази со вкупен капацитет на силосите за бетон поголем од 50 m³, со проектиран капацитет 10.000 m³ годишно.

Барањето за Б – интегрирана еколошка дозвола во печатена форма, ќе биде достапно на заинтересираната јавност во рок од 15 дена по објава во дневниот печат, во просториите на:

Општина Петровец

Ул.1 бб с. Петровец

Секој работен ден од 09:00 до 13:00 часот, Секторот за животна средина

Контакт телефон: 02/2562239

Ве информираме дека Барањето за Б – интегрирана дозвола ќе биде достапно и во електронска форма на официјалната web страница на општина Петровец.

Информации во врска со барањето заинтересираната јавност може да добие во општина Петровец на тел.02/2562239 или на е-mail: blazearsovski@yahoo.com.

Сите засегнати правни и физички лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на барањето имаат право да достават мислења и коментари во писмена форма до општина Петровец, ул. 1 бб, 1043 Петровец.

**Општина Петровец
Градоначалник
Борче Митевски**